



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.32/2019	КОНЧЕ 15.11.2019 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 35-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 15.11.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 35-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 15.11.2019 година

1. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Конче во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP2);
2. Заклучок за усвојување Извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче и резултатите за првото тромесечје јануари-март 2019 година;
3. Заклучок за усвојување Тромесечен извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче за април-јуни 2019 година;
4. Заклучок за усвојување Тромесечен извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче за јули-септември 2019 година;
5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019 г.;

6. Одлука за одобрување финансиски средства за изградба на крак на фекална канализација во должина од 170 метри во с.Дедино,Конче од страна на ЈПКД „Лаковица“-Конче
7. Одлука за одобрување на парични средства на ФА Цветови Дедино за учество на 12-тата Manifestacija *KOSTENIJADA 2019* во Makedonski Brod;
8. Odluka za odobruvawe pari~ni sredstva na FA Kitka-s.Oraovica za organizirawe koncert vo s.Gorni Lipovi}, Kon~e na den 17.11.2019 godina;
9. Odluka za odobruvawe finansiski sredstva na Z@FK Pla~kovica-Radovi{ za u~estvo na natprevari vo Prva fudbalska liga za sezona 2019/2020 godina.

Број 09-1325/12
Дата 15.11.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче (Сл.гласник на општина Конче број 6/06), Советот на Општина Конче на 35-та седница одржана на 15.11.2019 година донесе

О Д Л У К А

За долгорочно домашно задолжување на општина Конче во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP2)

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Конче, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти:

1. Инсталација на ЛЕД светилки во населените места и поставување на соларни светилки за улично и парковско осветлување во општина Конче

Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка во висина на 5.251.236,00 денари, под следниве услови:

- **каматна стапка: шест месечен EURIBOR со варијабилен распон**
- **рок на отплата: 10 години**
- **грејс период: 3 години**

Член 3

Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката бр.08-1196/3 од 31.10.2018 г. и Одлуката бр.08-271/3 од 11.03.2019 г.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во Службен гласник на Општина Конче.

Број 08-1325/3 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.11.2019 g. donese:

Z A K L

U ^ O K

Za usvojuvawe na Izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica-Kon~e i rezultati za prvoto tromese~je januari-mart, 2019 g. broj 01-47/1 od 12.04.2019 godina

1. Se USVOJUVA

Izve{tajot za raboteweto na JPKD Lakavica-Kon~e i rezultati za prvoto tromese~je januari-mart, 2019 g. broj 01-47/1 od 12.04.2019 godina.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-1325/4 Совет на општина Конче

Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz основа na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na opština Konče, Советот na opština Konče na седницата одр`ана на ден 15.11.2019 g. donese:

Z A K L U
^ O K

Za usvojuvawe na Tromese~en izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica-Konče za vtroto tromese~je april-juni, 2019 g. broj 01-87/1 od 16.07.2019 godina

1. Se **USVOJUVA**
Tromese~en izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica-Konče za vtroto tromese~je april-juni, 2019 g. broj 01-87/1 od 16.07.2019 godina

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-1325/5 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz основа na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na opština Konče, Советот na opština Konče na седницата одр`ана на ден 15.11.2019 g. donese:

Z A K L

U ^ O K

Za usvojuvawe na Tromese~en izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica-Konče za tretoto tromese~je juli-septemvri, 2019 g. broj 01-267/1 od 07.11.2019 godina

1. Se **USVOJUVA**
Tromese~en izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica-Konče za tretoto tromese~je juli-septemvri, 2019 g. broj 01-267/1 od 07.11.2019 godina .

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-1325/6 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.11.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За изменување и дополнување на Одлуката за одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019 г.

Член 1

Во Одлуката за одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019 г. (Службен

гласник на општина Конче бр.31/2019) во членот 1 став 1 се додава нова алинеа 10 која гласи:

- Набавка и вградување на 3 врати на детска градинка во Конче во висина од 36.000,00 денари;

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-1325/7 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 05/02) а во врска со чл.8 ст.1 т.4 и чл. 11 ст.1 т. 42, од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.11.2019 г. донесе

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства за изградба на крак на фекална канализација во должина од 170 метри во с.Дедино,Конче од страна на ЛПКД „Лаковица“-Конче

1. Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства во висина од 400.000,00 (четиристотини илјади) денари за изградба на крак на фекална канализација во должина од 170 метри во с.Дедино,Конче од страна на ЛПКД „Лаковица“-Конче .
2. Исплата ќе се регулира според цените и тарифите на ЛПКД „Лаковица“-Конче по доставен Извештај за реализирани активности согласно Одлуката и доставена фактура до општина Конче.
3. Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-1325/8 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,

Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.11.2019 g. donese:

O D L U K A

Za odobruvawe na pari~ni sredstva na FA Cvetovi Dedino za u~estvo na 12-tata Manifestacija *KOSTENIJADA 2019* vo Makedonski Brod

^len 1

Po Barawe br. 03-34 od 11.11.2019 g. od FA *Cvetovi*-Dedino se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 9.000,00 denari, za u~estvo na 12-tata Manifestacija *KOSTENIJADA 2019* vo Makedonski Brod koja }e se odr`i na den 15.11. 2019 godina .

Sredstvata da se isplatat na smetka 200000003374040 Stopanska Banka.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-1325/9 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e на седницата одр`ана на ден 15.11.2019 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe pari~ni sredstva na FA Kitka-s.Oraovica za organizirawe koncert vo s.Gorni Lipovi}, Kon~e на ден 17.11.2019 godina

^len 1

Po Barawe br. 80/2019 od 14.11.2019 g. od FA Kitka-s.Oraovica,Radovi{ se odobruvaat pari~ni sredstva za organizirawe koncert vo s.Gorni Lipovi}, Kon~e на ден 17.11.2019 godina so u~estvo на следните ансамбли:

- FA Kitka-s.Oraovica,Radovi{
- FA Cvetovi-s.Dedino,Kon~e
- FA Kiril i Metodij-s.Ilovica,Bosilovo

Sredstvata da se isplatat на JPKD Lakavica-Kon~e за izvr{en prevoz на trite ansambla po dostavena faktura, i на правно lice od s. Gorni Lipovi}, за hrana i pijaloci за 100 u~esnici на koncertot po dostavena faktura do op{tina Kon~e.

^len

2

Odlukata vleguva vo sila so denot на objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik на op{tina Kon~e*.

Број 08-1325/10 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,

Конче

Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova на ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot за Lokalna samouprava (Sl.vesnik на RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot на op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e на седницата одр`ана на ден 15.11.2019 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe finansiski sredstva на Z@FK Pla~kovica-Radovi{ за u~estvo на natprevari vo Prva fudbalska liga за sezona 2019/2020 godina

^len 1

Po Barawe br. 05-2 od 14.11.2019 g. od Z@FK Pla~kovica-Radovi{ se odobruvaat finansiski sredstva vo visina od 10.000,00 (deset iljadi) denari u~estvo на natprevari vo Prva fudbalska liga за sezona 2019/2020 godina.

Sredstvata da se isplatat на Z@FK Pla~kovica-Radovi{ на сметка br.210072786320172-NLB Banka .

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot на objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik на op{tina Kon~e*.

Број 08-1325/11 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Конче во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP2);

2. Заклучок за усвојување Извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче и резултатите за првото тромесечје јануари-март 2019 година;
3. Заклучок за усвојување Тромесечен извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче за април-јуни 2019 година;
4. Заклучок за усвојување Тромесечен извештај за работењето на ЈПКД „Лаковица“-Конче за јули-септември 2019 година;
5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување финансиски средства за ограднување и доопремување на Детска градинка во Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019 г.;
6. Одлука за одобрување финансиски средства за изградба на крак на фекална канализација во должина од 170 метри во с.Дедино,Конче од страна на ЈПКД „Лаковица“-Конче
7. Одлука за одобрување на парични средства на ФА Цветови Дедино за учество на 12-тата Manifestacija *KOSTENIJADA 2019* во Makedonski Brod;
8. Одлука за одобрување парични средства на ФА Китка-с.Ораовица за организирање концерт во с.Горни Липови}, Конче на ден 17.11.2019 година;
9. Одлука за одобрување финансиски средства на ЗФК Плаќовица-Радовиќ за учество на натпревари во Прва фудбалска лига за сезона 2019/2020 година.

